

## МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ

Македонските иселеници од Егејскиот дел на Македонија ја сметаат Република Македонија за своја матична земја и нивното интересирање за настаните во татковината е огромно.

Пишува: Лилјана РИСТОВА

**Д**ел од македонскиот народ, кој во најтешки услови на геноцидната политика од страна на грч-

## МАНИФЕСТАЦИЈАТА "ЛЕРИНСКО ОРО" ВО КАНАДА



НОВИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ ТОНИ ТРАЧЕС

# ИЗРАЗ НА МАКЕДОНСКОТО ДОСТОИНСТВО И НЕПОКОР



УПРАВАТА НА ЛЕРИНСКО КУЛТУРНАТА АСОЦИЈАЦИЈА СО  
КОНЗУЛОТ НА РМ ВО ТОРОНТО, БРАНКО ТРАЈКОВСКИ



ката Влада успеа да го зачува својот македонски идентитет, Македонците од Егејскиот дел на Македонија, секоја година во втората половина на ноември ја одржуваат својата традиционална масовна средба, наречена "Леринско оро". Банкетот се одржа во една од салите на најголемата македонска православна црква во Торонто, "Св. Климент Охридски", каде беше тешко да се најде место за седење. Салата беше преполна, многумина стоеја, но дали тоа беше важно во споредба со фактот дека уште еднаш ќе можат да го потврдат својот македонски идентитет.

Претставник на Владата на Република Македонија беше конзулот Бранко Трајковски, а почесни гости беа тројца офицери на АРМ, кои престојуваша во канадската воена база "Борден".

Леринската културна асоцијација постои повеќе години и најважен за обединувањето на селата од околината на Лерин е Ристо Стефов, поранешен претседател и голем хуманист. Стефов потекнува од леринското село Ошчима.

Од последните минатогодишни избори Управата на друштвото се сврте кон помладите, од кои повеќето се

родени во Канада, а од родителите го наследиле македонскиот патриотски дух и љубовта кон Македонија. Така, сегашен претседател е Тони Трачес, роден во Канада, а неговите родители се од Егејскиот дел на Македонија. Секретарка на Управата е Олга Петро, родена во Канада, чии родители се од село Неволени, Леринско, потоа Петар Петро, Мајк Ничов, Лазо Огнен, Живко Педиас и други.

Македонските иселеници од Егејскиот дел на Македонија ја сметаат Република Македонија за своја матична земја и нивното интересирање за настаните во татковината е огромно.